

Бесплатен примерок

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Весник на Општина Аеродром



ОСНОВЦИТЕ
СО УНИФИЦИРАНА
УЧИЛИШНА ОБЛЕКА

стр. 6-7

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА НОВИОТ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

стр. 4-5

АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ 3

АКТИВНОСТИ 4 - 15

СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ..... 16 - 17

ОБРАЗОВАНИЕ 18 - 19

ЗД АНИМИРАН ФИЛМ 20

ЗАБАВА 21

ЗДРАВЈЕ 22 - 23

ЖИВОТ 24 - 25

СПОРТ 26 - 29

ПИСМА 30

ИНФО 31

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

- Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот
- Одделение за урбанизам – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот
- Комунално одделение – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок од 08:30 до 09:30 часот

Првиот број на весникот „Аеродром“
излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција
м-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Милена СТЕФАНОВСКА
Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Уредува
Одделение за односи со јавноста
и меѓународна соработка

Лектор
Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Дизајн
Кристина Јорданова
Даниела Чабукоска

Издава
Општина Аеродром

Градоначалник
Ивица Коневски

Печати
Графички центар-Скопје

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516
факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk
www.aerodrom.gov.mk

Адреса:
Венијамин Мачуковски 6,
1000 Скопје

СЕ ГРАДИ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛОТО



На 25.7.2014 година почна изградба на автоматски систем за наводнување на зеленилото во населбата Јане Сандански.

Станува збор за проект со кој јавното зеленило во овој дел од Општината поточно од ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ до булевар „Србија“ ќе се наводнува со автоматски прскалки, кои ќе бидат штелувани да ја полеваат тревата во одредени периоди од денот.

На површина од 13 хектари ќе бидат поставени околу 1.500

прскалки, кои ќе црпат вода од бунарите за наводнување, така што ќе се користи исклучиво техничка вода.

На тој начин ќе се штеди скапоцената вода за пиење, а тревата повеќе нема да се наводнува рачно со црева како до сега.

Со оваа инвестиција, како што рече градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, се очекува зеленилото да биде постојано свежо дури и во најтоплиите денови.

Работите ги изведува фирмата МГИ и се очекува овој проект да се реализира пред крајот на летната сезона.

Изградбата на овој систем за наводну-

вање ја поздрави и градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, кој рече дека тоа е во правец на оправдување на епитетот зелена Општина Аеродром.

Инаку, Аеродром со своите вкупно 17 бунари со техничка вода е една од ретките општини во кои за наводнување на зелените површини не се користи вода за пиење.



ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА НОВИОТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

На 27.8.2014 година градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски заедно со претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски во присуство на голем број граѓани на свечен начин го пуштија во употреба новиот спортски центар „Јане Сандански“.

„Со изградбата на новиот спортски комплекс нашите спортисти добија достоинствени услови за тренинзи и натпревари, а Општина Аеродром и Скопје еден, со нескромност можам да кажам, најубав и најрепрезентативен спортски објект, во кој ќе се

организираат современи домашни и меѓународни натпревари“, изјави градоначалникот Коневски.

Премиерот Никола Груевски изјави дека ова е историски момент за спортот во Општина Аеродром, додека инвеститорот Сергеј Самсоненко дека во изградбата на комплексот се вложени повеќе од 15 милиони евра.

Новиот спортски центар со капацитет за 6.500 гледачи, се изгради на местото на старата спортска сала. Во главната повеќенаменска сала ќе може да се вежба кошарка, ракомет, мал фудбал и

одбојка, а покрај неа, се изгради и помошна сала за тренинзи со капацитет од околу 1.000 гледачи, како и хотел, базен, спа и модерен фитнес центар.

Во новиот спортски центар, кој е изграден според сите стандарди на ФИБА и ЕХФ, ќе вежбаат кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје – „Аеродром“ и ракометните клубови на „Вардар“.



ОСНОВЦИТЕ СО УНИФИЦИРАНА УЧИЛИШНА ОБЛЕКА



На 25.8.2014 година градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски и заменик-министерот за образование и наука, Спиро Ристовски ја промовираа новата задолжителна училишна облека во основните училишта во Општина Аеродром.

„Од септември учениците од сите основни училишта во Општина Аеродром ќе почнат да носат училишна облека“, изјави градоначалникот Коневски.

Тој додаде дека целта на овој проект е сите ученици да бидат облечени во иста облека и да се навикнат на соодветен кодекс на облекување. На тој начин, основните училишта ќе ги достигнат стандардите на училиштата од европските метрополи.

Заменик-министерот Ристовски го поздравил проектот како позитивен пример за тоа како учениците ќе можат полесно да се фокусираат на воспитно-образовниот процес, наместо на изгледот и начинот на облекување и апелираше овој тренд да го прифатат и другите општини во Република Македонија.

Училишната облека се состои од сиви панталони, бели блузи и тегет елеци со амблем, на кој е извезено логото на Општина Аеродром и името на училиштето.

Девојчињата имаат можност да одберат здолниште или панталони. Трошоците за 6.000 училишни комплекти ги покри Општина Аеродром.

Со воведувањето на училишната облека се очекува да се постигне и чувство на еднаквост меѓу децата, да нема поделби и разлики меѓу нив во начинот на облекување, а од друга страна, пак, на родителите да им се намалат трошоците за купување гардероба, која некои родители не можат да си ја дозволат.

Инаку, претходно Општина Аеродром направи сондажа меѓу родителите, при што тие покажаа голем интерес за прифаќање на овој проект.



РЕОНСКИ ЦЕНТАР „АЕРОДРОМ“ ДОБИ КОМПЛЕТНО НОВА ИНФРАСТРУКТУРА



На 4.8.2014 година градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски заедно со градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, ја пушти во употреба комплетно новата инфраструктура во населбата Реонски центар „Аеродром“.

„Со овој проект не само што се поврзаа сите објекти во населбата, туку се обезбеди и уште еден

излез на булеварот „Видое Смилевски - Бато“, со што ќе се растовари постојниот сообраќај“, изјави градоначалникот Коневски.

Тој додаде дека проектот опфати изградба на нови сервисни улици со тротоари во вкупна должина од околу еден и пол километар, со целосно осветлување.

Исто така, во рамките на проектот се изградени и околу 1.000 паркинг-места. Потребата од изградба на комплетно нова инфраструктура беше неопходна поради сè поголемиот број нови станбени објекти во овој дел од Општината.

Изградбата на инфраструктурата во Реонски центар „Аеродром“ чини 70 милиони денари обезбе-

дени од Буџетот на Општина Аеродром.

Градоначалникот Трајановски изјави дека Градот Скопје го следи овој проект со тоа што ги извршува работите од своја надлежност, во конкретниот случај парковското уредување со зеленило во Реонски центар „Аеродром“, со што на неговите жители ќе им се подобрат условите за живот.



ПРИЈАВУВАЈТЕ СЕ ЗА КРЕАТИВНА ЛАБОРАТОРИЈА!

Од 1-ви септември до 9-ти декември 2014 година ќе се отвори креативна лабораторија на територијата на Општина Аеродром посветена на дизајнирање визионерски концепти за одржлива иднина. Лабораторијата е уникатен прототип за неформално еко-социјално претприемништво и иновативен пристап на развивање заедници за живот, учење и работа.

Овие 100 дена креативен развој на одржливи концепти за иднината се отворени за сите кои имаат визија да развијат иновативни идеи за простори за живеење, учење и работа, како градини, вегетаријански ресторани, објекти за сместување, здравствени и образовни центри, како што велат во меѓународната мрежа „Унавижн“ (Una Vision), која ја организира креативната лабораторија.

Исто така, за учесниците ќе се организираат сесии со јога, танцување, истражување во при-

родата, медитација, како и часови по македонски и странски јазици. Секој е добредојден да го сподели своето знаење и искуства со тимот и пошироката заедница.

Пријавување и повеќе информации може да се добијат на contact@unavision.eu или на www.unavision.eu, како и на www.facebook.com/dunavision.

Концептите и резултатите ќе бидат презентирани пред јавноста на крајот на проектот, по што ќе почне имплементација на најдобрите концепти за одржлива заедница.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ СЕ ВКЛУЧИ ВО ПРОМОЦИЈА НА РОДОВО ОДГОВОРНИ ПОЛИТИКИ И БУЏЕТИ

На 20.6.2014 година Општина Аеродром учествуваше на конференцијата „Промоција на родово одговорни политики во југоисточна Европа и Република Молдавија“ во организација на жени на Обединетите нации (UN Women).

На конференцијата беше потпишан Меморандум за разбирање меѓу десет пилот општини (Аеродром, Битола, Тетово, Струмица, Горче Петров, Боговиње, Маврово-Ростуше, Штип и Свети Николе, Град Скопје) и UN Women.

Проектот претставува продолжение на досегашните напори и постигнувања на полето на вклучување

на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите и има за цел да придонесе кон имплементација на националните и меѓународни обврски за остварување на родова еднаквост.



БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

Во текот на јули и август на повеќе локации низ општината се организираа акции со бесплатни превентивни прегледи и совети за заштита од топлотните бранови.

Според општите препораки за полесно справување со високите температури, на граѓаните им се советуваа да консумираат здрава и свежа храна, да пијат повеќе вода, да носат лесна и светла облека и да не се излегува непотребно надвор во период од 11:00 до 17:00 часот.

Акцијата ја спроведуваа медицински екипи од ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“, во соработка со Општина Аеродром, а во рамки на програмските активности на Министерството за здравство.

Информативен пункт на полицијата во текот на летниот период

ДА ГИ СПРЕЧИМЕ КРАЖБИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ!

На 9.7.2014 година во ТЦ „Капитол Мол“ се промовираше проектот „Превенција од имотни деликти“ во соработка со полициската станица „Аеродром“, во чии рамки секоја среда во текот на летото на влезот во ТЦ „Капитол Мол“ беше поставен информативен пункт на кој полициски службеници остваруваа контакт со граѓаните, се делеше пропаганден материјал и совети за спречување кражби во станове, куќи и возила.

Основна цел на проектот е да се зголеми информираноста на граѓаните како да се заштитат од кражби во летниот период, да се придонесе за зголемено чувство на сигурност и зголемена доверба во полицијата.



„МОБИЛНАТА ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА“ НА ПАТРОЛА ВО АЕРОДРОМ



Мобилната полициска станица на територијата на Општина Аеродром во текот на јули и август патролираше на три локации и тоа: кај новиот парк

во Горно Лисиче, кај ОУ „Гоце Делчев“ и во Долно Лисиче.

Целта на овие патроли е да се поттикне соработката меѓу граѓаните и полицијата, да обезбеди што поголемо присуство и достапност на полицијата, да се одржи стабилен јавен ред и мир и поволна безбедносна состојба во однос на криминалитетот.

За тоа беа организирани посебни мото-патроли составени од водач на безбедносен реон и двајца полициски службеници коишто вршеа општи полициски работи за да се детектираат заеднички проблемите на заедницата и за да се упатат граѓаните во соодветни институции.

НОСЕТЕ КЕСИ КОГА ГИ ШЕТАТЕ КУЧИЊАТА!



На почетокот на август Општина Аеродром упати апел до граѓаните да ги шетаат своите миленици со маска на устата (ова се однесува само на агресивните ку-

чиња) и да носат кеси за собирање на изметот што тие зад себе го оставаат на јавните површини, со цел да се зачува животната средина, а граѓаните, особено децата, да се чувствуваат безбедно кога ги користат парковите и другите јавни површини.

Шетањето на милениците со маска е обврска на граѓаните што произлегува од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, за чие почитување е надлежно МВР, а обврската за собирање на нивниот измет, пак, произлегува од Законот за јавна чистота, за чие спроведување се грижат општинските служби.

Така, според Законот за јавна чистота, член 33, се изрекува

глоба на физичко лице кое „остава фекални остатоци на домашно милениче надвор од садовите за отпад“.

Општинските комунални служби во придружба на полицијата вршат засилени патроли низ општината за да утврдат дали се почитува законот. Токму затоа, се очекува апелот да ги натера граѓаните кога ќе ги шетаат своите миленици да носат кеси за отстранување на нивниот измет во садовите за отпад и на тој начин да ги избегнат законските санкции, а истовремено да се зачува животната средина и да можат децата да играат во чиста и здрава средина.

АКЦИЈА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НЕРЕГИСТРИРАНИ И ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА

На 7.7.2014 година во соработка со надлежните служби од МВР и пајак службата на ЈП „Градски паркинг“ Општина Аеродром почна акција за подигнување нерегистрирани хаварисани моторни возила на целата урбана територија.

Акцијата опфати подигнување нерегистрирани хаварисани возила коишто неколку години не се користат и истата се спроведува поради тоа што тие возила претставуваат опасност за жителите, ја нагрудуваат околина и зафаќаат јавна површина (која служи на оние кои ги користат своите возила).

Претходно, Општина Аеродром апелираше до жителите на нејзината територија сами да ги тргнат нерегистрираните возила, со цел да не се изложуваат на непотребен трошок за подигнување на своите возила од паркингот на ЈП „Градски паркинг“.



Инаку, подигнатите возила се носеа на паркингот на ЈП „Градски паркинг“, од каде што сопствениците можат да ги подигнат своите возила.

Оваа акција се презема пред сè за да се зголеми еколошката свест кај граѓаните и да се подигне урбаното живеење на повисоко ниво. До сега се подигнати околу 130 хаварисани и нерегистрирани возила.

СЕ ГРАДАТ НОВИ ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ



Во Општина Аеродром се градат нови пешачки патеки, кои ќе им го олеснат движењето на граѓаните и ќе придонесат за нејзин развој и разубавување.

Станува збор за изградба на нови пешачки патеки: од бул. „АВНОЈ“ бр. 26 до ул. „Васко Карангелевски“ во должина од 81 метар; две пешачки патеки на ул. „Владимир Комаров“ бр. 15, во должина од 100 метри, кај детската градинка Срничка“ клон „Црвенкапа“, во должина од околу 60 метри, како и во Реонски центар „Аеродром“ во вкупна должина од околу еден километар.

Со изградбата на пешачките патеки Општина Аеродром продолжува со предвидената динамика да ја подобрува состојбата на постојните патеки, како и изградба на нови пешачки патеки на нејзина територија.

ПОПЛОЧЕНИ ПАТЕКИТЕ КАЈ ГРАДИНКАТА „ЛАЛЕ“



Пред

Општина Аеродром изврши реконструкција на плочниците меѓу зградите кај градинката „Лале“, кои им задаваа проблеми на граѓаните поради вдлабнатини и насобирање вода.



Потоа

ПОПРАВЕНИ ДУПКИТЕ ЗАД ТРГОВСКИОТ ЦЕНТАР „КАПИТОЛ“

Во текот на летото се изврши поправање на дупките зад трговскиот центар „Капитол“, коишто им задаваа проблеми на граѓаните и возилата.





Многу врева за ништо

Со премиерата на претставата „Многу врева за ништо“ од Вилијам Шекспир во изведба на актерите од Театар Комедија, а во режија на Дејан Пројковски на 30.6.2014 година заврши првиот Меѓународен фестивал на комедијата „Гола месечина“, кој почна на 21-ви јуни во Општина Аеродром.



За секоја од 8-те претстави се бараше столче плус

Тричлената комисија во состав Петар Темелковски, претседател, Александра Кардалевска и Оливер Јосифовски, членови, едногласно ги додели паричните награди и тоа Гран-при за најдобра претстава на „Без паника“ во режија на Благој Мицевски, а во изведба на актерите од Народниот театар Битола. Награда за најдобар режисер доби Синиша Ефтимов за претставата „Сомнително лице“, за најдоб-

Прв меѓународен фестивал на комедијата

НАД 10.000 ГЛЕДАЧИ ЈА ПОСЕТИЈА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“

Гран-при за најдобра претстава доби „Без паника“, за најдобар режисер е прогласен Синиша Ефтимов за „Сомнително лице“, а Елвира Аљукиќ и Зоран Љутков се наградени за најдобра женска и машка улога



Сомнително лице



Без паника



Подземна комедија



Хамлет во Долна Мрдуша



Од врачувањето на наградите



Хамлет во пикантен сос

ра женска улога - Елвира Аљукиќ за претставата „Хамлет во Долна Мрдуша“, а најдобра машка улога доби Зоран Љутков за претставата „Солунски патрдии“.

Инаку, за време на фестивалот, кој се одржа на отворена сцена поставена на фудбалското игралиште кај паркот на езерата беа изведени вкупно осум претстави, кои ги видоа над 10.000 граѓани, со што се оправдаа заложбите на Општина Аеродром со средства од својот Буџет



Пукна срам



Солунски патрдии

да го збогати културниот живот на граѓаните и да ги развесели и разведри љубителите на театарот и комедијата.

Изборот на претставите за првото фестивалско издание, за кои влезот беше бесплатен, го погоди вкусот на публиката и покажа дека оваа манифестација треба да прерасне во традиција и на тој начин да ја направи културата достапна до секој граѓанин.

Драги читатели, Општина Аеродром од неодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас сликани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:

vesnik@aerodrom.gov.mk

ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.



„Се подготвува невреме" - Јелена Хиниќ



„Илинден" - Александра Пешевска Митановска



„Графит" - Марјан Келемен



„Облачниот Мичурин" - Сандра Настовска



„Крст" - Марјан Георгиев



„Можам" - Мирјана Китановска



„Најмладиот коњаник" - Гоце Трпковски



„Гулаби" - Здравко Тодоров



„СРНИЧКА“ ДОБИ СОЛАРЕН СИСТЕМ

Во градинката „Срничка“, објект „Црвенкапа“, неодамна се инсталираше 150-литарски соларен систем во рамки на проектот „Градина на добрина и љубезност – услов за одржлива енергетска заштеда“.

Соларниот систем ќе го апсорбира директното и дифузното сонче-

во зрачење, како во сончевите, така и во облачните денови. Со помош на сончевиот систем ќе се користат обновливите извори на енергија, ќе се намали потрошувачката на електрична енергија, а најважно од сè е што ќе се зачува животната средина од загадување.

„СРНИЧКИТЕ“ И „БУБАМАРИТЕ“ УЧЕА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ

Дечињата од градинките „Срничка“ и „Буба Мара“ на возраст од 4 до 6 години неодамна следеа едукативни анимирани филмови за безбедност во сообраќајот во соработка со

претставници на Отсекот за превенција на единицата за безбедност на патниот сообраќај при СВР – Скопје.

Преку следењето на анимираниот филм децата имаа можност да се запознаат со карактеристиките на локалниот сообраќај, како и да стекнат здрави и безбедни навики за учество во сообраќајот.

Исто така, преку интерактивен разговор дечиња-



та од градинките се обидоа да го разберат значењето на боите на семафорите, научија како внимателно да поминуваат улица во придружба на возрасна личност, како и да препознаваат знаци на опасност (сирени на пожарникарска и полициска кола и кола за брза помош).



ДЕЦАТА УЧЕА ЗА ВАЖНОСТА НА ШТЕДЕЊЕТО ЕНЕРГИЈА

Во детската градинка „Срничка“, клон „Изворче“, неодамна се реализираа практични истражувачки и игровни воспитно-образовни активности со децата и воспитно-згрижувачкиот тим во градинката во соработка со едукатори од Македонскиот центар за енергетска ефикасност.

Децата имаа можност да научат што е енергија и колку е важна за животот на целата планета Земја,




какви извори енергија има, зошто е важно да се штеди и како да се штеди енергијата.

Претставниците од МАЦЕФ им обезбедија на децата и на воспитувачите на градинката илустративни и манипулативни дидактички материјали, кои би можеле и понатаму да ги користат во реализација на активностите за еколошка едукација во раниот детски развој.

Во Долно Лисиче

СЕ ОТВОРА ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ „СЛОНЧЕ“

Од септември во просториите на ПОУ „Гоце Делчев“ во Долно Лисиче во Општина Аеродром ќе почне со работа новиот центар за ран детски развој „Слонче“, кој ќе работи во состав на ЈУДГ „Буба Мара“.



Центарот за ран детски развој Општина Аеродром го отвора во соработка со УНИЦЕФ во рамки на иницијативата „Првите 5 се најважни на свет“.

Децата на возраст од 3 до 6 години од Долно Лисиче ќе имаат можност да посетуваат предучилишна програма, со цел да им се обезбеди правилен психо-физички и социо-емотивен развој.

Центрите за ран детски развој се од најголема полза за оние места во кои



нема можност или потреба за отворање градинка, поради тоа што многу често баби и дедовци се грижат за своите внуци во домашни услови и не се во можност да платат месечен надоместок за престој во градинка.

Центарот за ран детски развој во Долно Лисиче претставува поевтина можност за родителите, поради тоа што не плаќаат надоместок за престој и за потрошни материјали (боички, хартија, лепило итн.) за нивното дете да ја посетува оваа програма.

ИБ ПРОГРАМА ВО ОУ „БРАЌА МИЛАДИН ОВЦИ“



Во ОУ „Браќа Миладиновци“ во Општина Аеродром од минатата година се вовеле меѓународната ИБ програма за одделенска настава, која е трансдисциплинарна програма за меѓународно образование дизајнирана за поттикнување на целокупниот развој на ученикот.

ИБ програмата се заснова на одредени стандарди коишто континуирано се надградуваат и практики коишто се применуваат при планирањето, реализирањето и оценувањето на работата и на ученикот и на наставникот.

Програмата ги поддржува напорите на учениците да се здобијат со разбирање за светот и да научат како да функционираат во него, да се движат од точката на незнаење до знаење, да идентификуваат што е реално, да препознаат што е соодветно, а што не е.

Преку оваа програма кај учениците се поттикнува клима на отвореност, соработка и меѓусебна поддршка, што ќе овозможи зголемена свест и одговорност, разбирање и почитување.

Со оглед на позитивните резултати од оваа програма, во училиштето ќе ја продолжи и во предметна настава, односно од 6 до 9 одделение во претстојна учебна година, со што би се продолжил континуитетот на веќе поставениот начин на работа сведен на истражувачка дејност.

Пиратска самовила (The Pirate Fairy)

ВЕРУВАЈ ВО СВОИТЕ ИДЕИ И НЕ СЕ ОТКАЖУВАЈ ОД СОНИШТАТА!

Анимираниот филм „Пиратската самовила“ порачува дека не треба да им го вртиме грбот на пријателите, па дури и кога ќе направат нешто погрешно, но и дека треба да веруваме во своите идеи и да не се откажуваме од соништата



Несфатената пиратска самовила Зарина, која е чувар на правта во светот на самовилите, го краде сиот магичен син прав и одлетува далеку за да ги здружи силите со пиратите од островот „Скал Рок“ (Череп Карпа). Тогаш почнува авантурата на талентираната Свончица и нејзините другарки самовили за враќање на правта каде што припаѓа и нивниот мирен свет почнува да се врти наопаку.

Дизниевата пиратска самовила Зарина, по природа е вешта, полна со идеи, љубопитна за сè што ќе види, сака да се прилагодува на измените, но и да измислува нови работи. Во еден таков експеримент нешто ќе тргне наопаку и целата самовилска заедница ќе биде ставена во опасна ситуација.

Токму нејзината преголема желба да ја искористи вол-



шебната прав за исполнување на своите креативни изуми ќе пре-



дизвика повеќе грешки и поради тоа ќе стане пират-самовила. На тој начин се здружува со пиратот Џејмс, кој е всушност, младиот Капетан Кука.

Но, како и секогаш тука е умната Свончица, која прави напори за ослободување од злото што ја опседна пиратката Зарина, која наивно им верува на новите пријатели пирати.

Анимираниот филм „Пиратската самовила“ нуди повеќе пораки, меѓу кои и таа дека не треба да го вртиме грбот на пријателите, па дури и кога ќе направат нешто погрешно, но и дека, треба да веруваме во своите идеи и да не се откажуваме од своите соништа.

Гласовите во филмот ги позајмуваат актерите Мај Витман, Кристина Хендрикс, Том Хидлстон, Луси Лу и други.

ДЕТСКИ БИСЕРИ

Кога мама се скара со тато за првпат видов летечки чинии.

Не знам колку години имам. Тоа цело време се менува.

Татко ми израснал на село. Тој видел крава во живо!

Бараат од мене да се поправам, а не бев ни расипан.

Не знам колку години има дедо ми. Тоа е висока математика.

Многу се исплашив кога се разболе мама. Мислев дека тогаш тато ќе ни готви.

Полуостров е остров кој сè уште не е направен до крај.



ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

Оди некоја баба на доктор за преглед. По направените анализи на крвта докторот и вели на бабата:

- Бабо, многу ти е слаба крвта, треба да јадеш повеќе железо.

Бабата на тоа одговара:

- Абе докторе, јас со вилиците мои леб не можам да јадам како што треба, не пак железо.

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ГРАФИТИ

Покрај класичните сидни графити како неизбежен декор во урбаните средини, некои нови дечки почнаа да изработуваат и тродимензионални графити. На сликата десно е прикажан уште еден пример на тродимензионален графит изработен на тротоар. Инвентивно, нема што!



Во животот не е важно кој те турнал да паднеш. Важно е кој ти подал рака да станеш!

МИДРОСТИ

Сколиоза

РАНЦИТЕ ВАЖЕН ПРИЧИНТЕЛ ЗА ИСКРИВУВАЊЕ НА 'РБЕТНИОТ СТОЛБ



Д-р Толе Битовски,
спец. физијатар
Поликлиника „Јане Сандански“

Сколиоза (skoliosis) е деформација или искривување на 'рбетниот столб во фронталната рамнина.

Сколиозата може да биде левострана (кривината е на лево), деснострани (кривината е на десно), во форма на латинската буква S и други поретки типови.

ПОДЕЛБА СПОРЕД ВОЗРАСТА

- инфантилни до 4-годишна возраст. Ова е период кога бебето уште од неколку месеци го ставаме да седи и го учиме да оди,

а сè уште не е развиена мускулатурата да го држи телото.

- јувенилни од 4 до 10-годишна возраст. Тоа е период кога детето оди во градинка или училиште и неправилно седи и носи ранец, кој не е адекватен на неговата телесна тежина, особено ако ја носи на едно рамо.
- адолесцентни над 10-годишна возраст. Во овој период е карактеристично неправилно седење, намалена физичка активност, хормонски дисбаланс, раст на коските и мускулатурата, а посебно кај девојчињата кои поради растење на

градите заземаат кифотична згрбавена позиција, која придонесува за деформации на 'рбетот.

ИСПИТУВАЊЕ НА СКОЛИОЗА ОД СТРАНА НА РОДИТЕЛ

Детето можеме да го испитаме на тој начин што ќе го поставиме да стои право пред нас, со нозете една до друга, рацете до телото, главата исправена.

Симптомите на сколиоза се следните: пониска положба на едното рамо во однос на другото, по-

ниска положба на едната плешка во однос на другата плешка, карлицата не е во водорамна положба, послаба мускулатура на грбот на едната страна, градниот кош е асиметричен...

Кога детето ќе се наведне се забележува дека линијата што ја формираат продолжетеците на пршлените оди на една страна повеќе. Колку локацијата е повисока и порано настаната толку е потешка прогнозата на сколиозата.

Треба да се истакне важноста за навремено откривање на деформациите на 'рбетот во детската возраст и преземање соодветни



терапевтски процедури за лечење на деформациите на 'рбетот.

ПРЕВЕНЦИЈА

Навременото детектирање на искривувањата на 'рбетот кај децата и примена на физикална терапија, вежби, пливање, масажи, кинезитерапија, ортопедски помагала, совети за правилно држење на телото пред телевизор, пред компјутер, на училиште, редовни спортски активности и друго доведува до посакуваните резултати.

Од посебна важност е да се истакне и знае: училишните ранци треба да бидат анатомски, да се прилагодуваат на телото со височина од плешките до карлицата и со појас околу струкот и две прерамки за двете рамења.



Тежината на ранците заедно со книгите и приборот, не треба да биде потешка од 10%

до 15% од тежината на детето. Секоја тежина на ранците поголема од 15% од тежината на децата претставува ризик за настанување на деформација на 'рбетот.

Треба да се информира нашата јавност за оваа важна информација и да се преземат соодветни мерки и решенија.

Секојдневно сме сведоци дека учениците се товарени како „магаренца“, со ранци, патики, блокови од ликовно, материјали по ОТП и др.

Затоа укажувам на еден важен причинител ранецот како важен фактор за деформација на 'рбетот.





КОЊАНИЦИТЕ ОД ГОРНО ЛИСИЧЕ И ГОДИНАВА ОДЈАВАА ДО КРУШЕВО

Триесетина коњаници од Горно Лисиче на 27.7.2014 година од дворот на Општина Аеродром тргнаа кон славното Крушево, каде што на 2-ри август се приклучија на прославата на најголемиот македонски национален празник – Илинден.

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, изјави дека Општината ја помага оваа манифестација веќе некол-

ку години и ќе продолжи и натаму да ја негува традицијата, бидејќи Илинденскиот марш е најголемата и најзначајната културна манифестација во Аеродром.

Тој на коњаниците им го предаде општинското знаме, со што официјално стартуваше 36-от традиционален коњички марш што го организира Здружението на граѓани од Горно Лисиче „Илинденски марш 1978“.

Пред свеченото испраќање на храбрите коњаници од Горно Лисиче, кои се на возраст од 15 до 60 години, во црквата „Св. Петар и Павле“ се одржа свечена литургија, на која високи свештеници од Македонската православна црква им дадоа благослов на патот кон Крушево, додека во дворот на црквата се организираше свечена музичка програма со настап на познати македонски естрадни уметници.



СЛОВЕНЕЧКИТЕ ОПШТИНИ ШОШТАЊ И ВЕЛЕЊЕ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ



Претставници на општините Шоштањ и Велење од Словенија на 20.6.2014 година ја посетија Општина Аеродром.

На средбата се разговараше за можноста за остварување соработка меѓу општините на полето на

образованието, спортот, културата и економијата.

Исто така, во состав на делегацијата на двете словенечки општини беа и две уметнички друштва, и тоа: октетот „Теш“ и фолклорното друштво „Огларји“ од Шоштањ, кои потоа одржаа концерт во Скопје.



„ФУДБАЛОДРОМ“ ВО АЕРОДРОМ СОБРА ОКОЛУ 10.000 ФАНОВИ!



16-те денови додека траеше пред големиот екран собра околу 10.000 фудбалски фанови, кои заеднички ги проследија фудбалските натпревари од светското фудбалско првенство во Бразил.

Покрај големиот екран и одличната атмосфера, „Фудбалодром“ беше проследен и со низа други активности: турнири во „плејстејшн“, турнири во рачни фудбал-

Покрај кејот на Вардар зад ТЦ „Три бисери“ од 28-ми јуни до 13-ти јули на отворен простор, на кој беше поставен голем екран, се одржа спектакуларно фудбалско доживување „Фудбалодром“.

„Фудбалодром“ беше настан што во текот на

чиња, натпревари во прецизно шутирање, натпревари во „човечки фудбал“ (human football), детско фудбалско катче, друштво со познати македонски фудбалски ѕвезди, настапи на локални бендови и ДЦ-и, пиво и скара.



УСПЕШЕН ЛЕТЕН КОШАРКАРСКИ КАМП НА МЗТ



За време на дваесет и петдневното дружење во летниот кошаркарски камп, повеќе од 150 младинци од 7 до 18 години, имаа возбудиливо летно спортско доживување, незаборавни денови поминати во учење и забава со најдобрите кошаркари, како и усовршување на техниките на игра.

Исто така, организаторите најавија и продолжување на кампот во традиција, со учество на деца, не само од Република Македонија, туку и пошироко.

Во текот на летото во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ се одржа летен кошаркарски камп на „МЗТ Скопје - Аеродром“.

На крајот од кампот беа доделени и пригодни награди за финалистите и најдобрите поединци во посебни категории. Наградите беа доделени од страна на нивните идоли, познатите кошаркари од првиот тим на КК „МЗТ Скопје – Аеродром“, Ѓорѓи Чековски, Дамјан и Огнен Стојановски, како и Ѓорјан Марковски.



Во текот на летото

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ГО ЗГОЛЕМИ БРОЈОТ НА ТЕРМИНИ ЗА БЕСПЛАТЕН ТЕНИС



Општина Аеродром го зголеми бројот на термини за бесплатен тенис во текот на летниот период, така што наместо само за време на викендите, како што беше претходно, бесплатни термини имаше секој ден.

За граѓаните беа обезбедени секоја сабота и недела по три бесплатни термини за тенис и тоа од 08:00, од 19:00 и од 20:00 часот, додека од понеделник до петок има по пет бесплатни термини и тоа од 09:00, од 10:00, од 11:00, од 17:00 и од 20:00 часот.

ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „СКОПЈЕ 2014“



На 18.8.2014 година во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ во присуство на градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски, свечено беше отворен третиот по ред Турнир во мал фудбал „Скопје 2014“.

Првиот натпревар од 48-те пријавени екипи го одиграа тимовите на „Гостилница дома“ и „Фер плеј“.

Турнирот, кој ќе трае до 13-ти септември, го организираат Општина Аеродром и Град Скопје, кои имаат обезбедено награден фонд за победниците.



БАЛЕТСКА ШКОЛА ЗА ТАЛЕНТИРАНИ ДЕЦА „РЕВЕРАНС“

На 10-ти септември ќе почне со работа балетското училиште за талентирани деца „Реверанс“, чија програма опфаќа три групи со цел да ги мотивира и поттикне децата од сите возрасти, а се прилагодува и на секое дете со индивидуален пристап.



Балетското студио го води професионална екипа составена од познати и едуцирани балерини со долгогодишно искуство, а нивна главна цел со класичен и модерен балет, како и со хипхоп, да се разбуди интерес и љубов кон музиката, танцот и здравиот и креативен начин на живот кај децата.

Повеќе детали за програмата и уписите може да се добијат на телефон 075/339003 или во просториите на училиштето во населбата Јане Сандански и во Горно Лисиче.



ОТСТРАНЕТ ДЕФЕКТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Почитувани,

Би сакал да ве информирам дека неколку дена на улицата „Тодор Чангов“ број 44 и 46 и новата улица што ќе се асфалтира деновите односно што го спојува „Тодор Чангов“ со „Ѓорѓи Капчев“ нема улично осветлување.

Т.А.

Почитуван,

Ви благодариме за забелешката и Ве известуваме дека дефектот е веќе отстранет.

Со почит,
Општина Аеродром

ДА СЕ СТАВАТ МИЛЕНИЦИТЕ ВО РЕД
Е ОДЛИЧНА ВЕСТ!

Почитувани,

Вашиот напор да се стават домашните миленици во ред е одлична вест. Затоа сакам да изразам поддршка за оваа акција. Навистина во Аеродром човек не може да прошега ни дење, а особено навечер, од кучиња и нивниот измет. До сега за време на толку години сум видела само една девојка да го собере изметот од своето куче! А, всушност, ги шетаат за да извршат физиолошка потреба. САМО ОВА ДА НЕ БИДЕ КРАТКА КОНТРОЛА!

Е.М.

БЛАГОДАРНОСТ ДО ГРАДИНКАТА „БУБА МАРА“

Почитувани,

Би сакала да упатам благодарност до градинката „Буба Мара“ за успешноста и професионалноста во нејзината работа. Во јуни се запишавме на училиште и се поделивме од градинка. Мојата ќерка го помина најважниот дел од детството токму во градинката „Буба Мара“. За овие неколку години од помина најважниот дел од детството токму во градинката „Буба Мара“. За овие неколку години од помина најважниот дел од детството токму во градинката „Буба Мара“. За овие неколку години од помина најважниот дел од детството токму во градинката „Буба Мара“.

Родител,
Д.Х.С.



СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Итна медицинска помош 194
Пожар и елементарни непогоди 193
Центар за известување и тревожење 195

Градинки

Срничка 2450 849
Буба Мара 2434 530

Основни училишта

Блаже Конески 2469 746
Браќа Миладиновци 2460 479
Ѓорѓија Пулевски 2455 510
Љубен Лапе 2450 220
Лазо Ангеловски 2430 324
Димитар Македонски 2440 011
Гоце Делчев 2438 288
Александар Македонски 6152 513

Средни училишта

Владо Тасевски 2464 123
Димитар Влахов 2464 590
Марија Кири Скловски 2452 189

Библиотеки

Јане Сандански 2466 474
Кирил Пејчиновиќ 2450 449
Рајко Жинзифов 2443 450

Цркви

Света Троица 2763 337
Свети Петар и Павле 2439 722
Свети Пророк Илија 2460 825

Полиција 192

ПС Аеродром 2432 362, 3142 408
ПС Драчево 2763 330, 2794 111
ПС Кисела Вода 3223 410, 3142 403

Амбуланти

Јане Сандански 2463 277
Лисиче 2440 810
Пелагонија 2460 478

ЈП „Водовод и
канализација“ 2443 129, 2469 844

Јавно осветлување

ЕВН 3205 000
„Свем инженеринг“ 3245 875

ЈП „Паркови и зеленило“ 2464 272

ЈП „Комунална
хигиена“ 3216 644, 075/506 090
Општински услуги 2440 293

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа 2400 970
Пријавница 2401 511
Контакт со граѓани 2401 555
Локален економски развој 2401 542
Правна служба 2401 556
Човечки ресурси 2401 531
Легализација на бесправни објекти 2401 528
Урбанизам 2401 529
Урбанистички планови 2401 529
Осветлување 2401 533
Комунално одделение 2401 532
Комунална инспекција 2401 521
Градежна инспекција 2401 521
Инспекција за домување 2401 521
Финансии 2401 513
Буџет 2401 536
Сметководство 2401 535
Даноци, такси и други приходи 2401 553
Данок на имот 2401 553
Јавни набавки 2401 548
Образование и култура 2401 517
Информатика 2401 518
Социјална заштита 2401 518
Архива урбанизам 2401 525
Архива на Општина Аеродром 2401 559
Совет на Општина Аеродром 2401 512

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА
0800 10 100



Спортски центар „Јане Сандански“